

1.	Наслов на наставниот предмет	СУВО ОКО			
2.	Код	ОМ-И-78			
3.	Студиска програма	Општа медицина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	УКИМ-Медицински факултет Катедра по офталмологија			
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Интегриран циклус			
6.	Академска година/семестар	Шестса /XI-XII	7.	Број на ЕКТС кредити	1
8.	Наставник	Проф.др. Магдалена Антова Велевска			
9.	Предуслови за запишување на предметот	потпис од предметот Офталмологија			
10.	Цели на предметната програма (компетенции):				
	<ul style="list-style-type: none"> • Да се обезбеди знаење од патологија и патофизиологија на солзен апарат и да се изработи семинарски труд од областа на недоволно лачење на солзи или суво око 				
11.	Содржина на предметната програма:				
	Теоретска настава:				
	- Методи за евалуација и проценка на солзната секреција. Методи за испитување на роговицата и нејзината функција. Нарушување на солзната секреција. Етиопатогенеза дефиниција компликации, третман на маргинално суво око. Современ третман на изразено суво око.				
	Практична настава:				
	- Практична примена на методите за испитување на солзниот апарат, солзниот филм и биомикроскопија на роговицата се изведува на одделот на преден сегмент и под водство на ментор-професор.				
	Семинарска работа:				
	- Да се изработи семинарски труд во кој ќе бидат презентирани современите методи и третман на суво око				
12.	Методи на учење:				
	Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа				
13.	Вкупен расположив фонд на време	30 часови			
14.	Распределба на распложивото време	15 часови предавања, вежби, семинари 15 часови домашно учење			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	8 часови	
		15.2	Вежби (лабораториски, клинички), семинари, тимска работа	Вежби 4 часови Семинари 3 часови	
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	часови	
		16.2	Самостојни задачи	часови	

		16.3	Домашно учење	15 часови
17.	Начин на оценување			бодови
17.1	Тестови		мин.-макс.	
	Завршен испит		Усмен дел	бодови
17.2	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)		Семинарска работа	бодови
			мин.-макс 30 - 60	
17.3	Активно учество		Теоретска настава	бодови
			Практична настава	бодови
			мин.-макс. 15 - 20 15- 20	
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)		до 59 бода	5 (пет) Ф
			од 60 до 68 бода	6 (шест) Е
			од 69 до 76 бода	7 (седум) Д
			од 77 до 84 бода	8 (осум) Ц
			од 85 до 92 бода	9 (девет) Б
			од 93 до 100 бода	10 (десет) А
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		<p>Условувачки критериуми: За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува теоретската, практичната настава и семинарите</p> <p>За да пристапи на завршен испит студентот треба да изработи семинарски труд во писмена форма и да изработи power point презентација.</p> <p>Оценката е описна (положил/ неположил) во зависност од сите активности кои го сочинуваат испитот.</p>	
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата	
22.	Литература			
	Задолжителна литература			
	Р.бр	Автор	Наслов	Издавач
22.1	1	Благојевиќ и соработници	Офталмологија	Београд 2004
	2	Авторизирани предавања		
22.2	Дополнителна литература			
	Р.бр	Автор	Наслов	Издавач
				Година